

## 1.000 НОЌИ ЛОШО ВЛАДЕЕЊЕ НА СДСМ



Лидерите на коалицијата "За подобра Македонија" ја критикуваа власта за катастрофалната економска состојба во земјата и за индолентниот однос во решавањето на политичките и на безбедносните проблеми. Тие се собраа на тркалезна маса под мотото "1.000 ноќи лошо владеење на СДСМ", и по двочасовна дискусија изјавија дека се загрижени за иднината на Македонија. "Навршуваат илјада дена или, подобро речено, илјада ноќи, од 15 септември 2002 година, кога со многу лаги и неисполнети ветувања, коалицијата предводена од СДСМ дојде на власт. Гледаме дека Владата влегува во период на панични реакции, на неконтролиран криминал и на корупција, кога може да направат крупни грешки уплашени што ја губат власта. Ќе им укажеме на последиците од таквите грешки и ќе им порачаме да се подготват за мирно напуштање на власта", истакна Никола Груевски, претседател на ВМРО-ДПМНЕ.

## СЛОВЕНЦИТЕ ЌЕ ГРАДАТ МИНИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ ВО МАКЕДОНИЈА

Словенечката фирма "Турбоинститут" во наредните две години треба да изгради 20 мини хидроцентрали во Македонија, вредни 100 милиони евра. Протоколот за проектот за изградба на централите во Скопје го потпишаа министерот за економија Фатмир Бесими и генералниот директор на "Турбоинститут" Владимир Керцан. По потпишувањето на документот, министерот Бесими истакна дека станува збор за мошне значаен проект за македонската економија посебно во областа на енергетиката. Проектот, според Бесими, ќе има позитивно значење врз интензивирањето на инвестицискиот циклус и ангажирањето на македонски градежни фирми, со оглед дека со



протоколот предвидено е 70 проценти од вредноста на инвестицијата да биде реализирана преку ангажирање на домашни фирми.

## ГОДИШНА КОНВЕНЦИЈА НА СДСМ



"Само со единство во партијата ќе ја вратиме довербата кај граѓаните. Претконгресните лобирања завршија, сега треба меѓусебно да се помагаме и да градиме сојузништво", им порача лидерот на СДСМ Владо Бучковски на своите сопартиски на годишната конвенција во Скопје, на која беа анализирани резултатите од локалните избори. Тој истакна дека во СДСМ нема опоненти и дека никој не може да ја користи удобната позиција на опозиционер или на фракционер во партијата.

## ПРЕДЛОГ-ЗАКОН ЗА СТЕЧАЈ



Просечната стечајна постапка кај нас трае 3,7 години, но со новиот Предлог-закон за стечај постапките се ограничуваат на шест месеци. Според новиот Предлог доверителите ќе имаат кадровска контрола над стечајниот управник, кому му се одземаат правата на одлучување и преговарање. Управниците ќе треба да приложат полиса од 500.000 евра и целиот свој имот. За злоупотреба ќе подлежат на материјална и на кривична одговорност, а за своето работење ќе одговараат пред Судот на честа. Вработените ќе имаат приоритет при наплатата на платите и придонесите за последните три месеци.

## ОДРЖАН ФЕСТИВАЛОТ ВО ДОЛНЕНИ



На 11 и 12 јуни годинава во Рудина, Долнени, Прилепско, под покровителство на Министерството за култура се одржа 31. Фестивал на народни инструменти и песни "Пеце Атанасовски". Од 600 пријавени негувачи на изворни инструменти и песни селекционата комисија избра околу 30 учесници, кои настапија во натпреварувачкиот дел во категориите: солисти, дуети и оркестри на изворни инструменти и солисти, дуети и пејачки групи. Интересно е што годинава учествуваа и голем број деца, вљубеници во народното творештво, вистински млади ентузијастички и мајстори на народни инструменти. Почетокот на Фестивалот беше најавен со традиционалното свечено дефиле на сите учесници кое тргна од Центарот за култура "Марко Цепенков" во Прилеп и се движеше низ градските улици. Истиот ден во Долнени беше свечено отворен Фестивалот. Програмата продолжи наредниот ден. За жал, годинава немаше учесници од странство, заради скратените финансиски средства.

## НАТПРЕВАР ПО ПРВА ПОМОШ



Во Градскиот парк во Скопје, Црвениот крст на Република Македонија го одржа 14. државен натпревар по прва помош на екипите на подмладокот и младината на Црвениот крст. Домаќин на натпреварот е Црвениот крст на град Скопје. На натпреварот учествуваа десетте победнички екипи од регионалните натпревари по прва помош од општините: Гевгелија, Прилеп, Охрид, Гостивар, Карпош и Пробиштип.

## МАКЕДОНСКИОТ НАРОД Е ГОРД И ЦВРСТ



Во Перт, Западна Австралија беа отворени новите клупски простории, сопственост на членовите на Македонската народна општина. На отворањето присуствуваа илјадници Македонци. Тие заедно со Управата на Македонската народна општина, членовите и симпатизерите, како и голем број гости од федералната и државната власт на Западна Австралија го прославија овој историски ден за македонската заедница. Организатор на настанот беше Управата на Македонската народна општина, која реализираше богата програма. Свечената церемонија почна со интонирањето на химните на Македонија и на Австралија, при што се вееја државните знамиња на овие две пријателски земји. Министерот за правосудство на Западна Австралија, господинот Џон ја пресече свечената лента и ги отвори новите клупски простории. При влегувањето во нив посетителите беа послужени со македонска погача, вино и шеќер, симбол на широкото гостопримливо македонско срце.